



НАШИ ОРА И ПЕСНИ НА ПАДИНИТЕ НА ГОРСКИ КОТАР

Илинденските денови прославени со општона-родна веселба, со македонски ора и песни на задоволство на сите присутни.

На 31 јули во Паркот-шума "Голубињак", се собраа Македонци од Загреб, Осиек, Пула, Сплит, Задар за на убавите ливади опколени со столетните ели на високиот Горски Котар да им оддадат почит на славните јунаци Илинденци.

Пишува:
Милева ЛАЗОВА

Во организација на Македонското културно друштво "Илинден" и Македонската заедница во Хрватска, во Риека, град на Јадранот, во пазувите на Горски Котар се собраа околу 1.500 Македонци во чест на големиот празник Илинден. Како почесен гостин беше покането Културно-уметничкото друштво "Бучим" од Радовиш, кое беше пречекано со широко отворени раце, полни со топлина и љубов. Од друга страна, пак, членовите на КУД "Бучим" дојдоа во јадранскиот град за да им ја збогатат прославата во чест на најголемиот македонски национален празник - двој-

ниот Илинден на Македонците од Хрватска. Благодарение на домаќините од Општината Локве и Паркот-шума "Голубињак", со гостите и со плодната соработка со младинскиот фолклорен ансамбл "Бучим" од Радовиш, предводен од господинот Драган Георгиев, одржана е достоинствена манифестација, така како што и доликува за нашиот најголем празник Илинден.

Пред многубројните Македонци, нивните семејства, сограѓани и гости од секаде, од сите македонски друштва од Хрватска, на прославата присуствуваа и високи претставници од државниот врв, претседателот на Советот за национални малцинства на Република Хрватска, господинот Александар Толнауер, неговата екселенција амба-

саторот на Република Македонија во Република Хрватска, господинот Махи Несими, гости од сите национални малцинства со коишто Македонците од Хрватска одлично соработуваат. По интонирањето на државните химни на Република Хрватска и на Република Македонија беше одржана незаборавна програма од страна на фолклорниот ансамбл "Бучим" од Радовиш.

На 31 јули во Паркот-шума "Голубињак", се собраа Македонци од Загреб, Осиек, Пула, Сплит, Задар за на убавите ливади опколени со столетните ели на високиот Горски Котар да им оддадат почит на славните јунаци Илинденци. Младите играорци од фолклорниот ансамбл "Бучим", облечени во прек-

ЗАБОРАВААТ СВОИТЕ КОРЕНИ



расните народни носии и со сплетот познати македонски ора ги намамија присутните и тие да се фатат на орото. Нашите сонародници итаа со преградки кон момчињата и девојчињата облечени во народните носии од родниот крај, со желба да се фотографираат за спомен на овој голем македонски празник. И навистина тој ден младите играорци на фолклорниот ансамбл "Бучим" уште еднаш докажаа дека татковината се сака преку песната и орото. Да можеше денот да се продолжи уште за неколку часа ќе им немаше крај на песната и на орото. Според оценката на организаторите, успешниот настап на младите фолклористи-членови на ансамблот "Бучим" широко ги отвори вратите на фолклорните сцени широм Хрватска.

Следниот ден, на 1 август, по Католичкиот календар, во Хрватска се празнува "Света Ана". На покана од градоначалникот на малото гратче сместено во планините на Горски Котар, Мрзле Водице, или во превод на македонски Студени Води, заедно со вокално-инструменталниот состав од овој град, КУД "Бучим" приреди концерт на отворено во чест на празнувањето на нивниот ден. Поканата беше прифатена од сесрце, а топлината на подадената пријателска рака Македонците ја почувствуваа веднаш по пристигнувањето во Мрзле Водице. Жителите дојдени од сите краеве на светот со овации ги дочекаа младите играорци и повторно средбата ја обележија солзи. За кратко ги оставија нивите засадени со тутун за на плоштадот во Мрзле Водице да го заиграат сплетот песни и ора "Тутуноберачи".

Така и годинава нашите Македонци кои со години живеат и работат во оваа не така далечна држава - Хрватска, долго време ќе го помнат гостувањето на КУД "Бучим" од Радовиш, со желба повторно да им гостуваат младите момчиња и девојчиња, кои кај нив го предизвикаа сеќавањето за родната матична земја, Македонија.